

ДОГОВОР

За учество во зголемување на бројноста на популацијата на _____
(крава, овца, коза, свиња, коњ, магаре, итн итн со латинско име и народно име) **во рамките на проектот „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “**

Член 1

Договорни страни во овој договор се:

1. _____ (име на ЗГ) _____ со седиште во _____ претставувана од _____ во својство на претседател на ЗГ кое го спроведува проектот.

2. _____ со адреса на живеење _____,

ЕМБГ _____ и лк бр. _____ издадена од ОВР _____ во својство одгледувач на биволи.

Член 2

Иницијаторот на активностите за природен прираст на _____ ќе обезбеди _____ единици од _____ кои се сопственост на ЗГ

Член 3

Одгледувачот на _____ е должен да:

- води грижа за првата генерација на подмладок
- да води писмена евиденција за здравствената состојба (вакцинации, болест, повреда и сл.)
- подмладокот од втората генерација бесплатно да го даде на друг одгледувач со цел проширување на кругот на корисници од проектот и поголема социјална и економска вредност за целата заедница (принцип на солидарност).
- при давањето на друг одгледувач да бидат потпишани истите ставки од овој договор, односно и другиот одгледувач да има обврска подмладокот од неговата втора генерација да го даде бесплатно на трети лица итн односно да го запази принципот на солидарност.

Член 4

Одгледувањето на _____ е обврска и одговорност на одгледувачот. ЗГ не сноси одговорност за можните дополнителни и понатамошни трошоци.

Член 5

Сите можни недоразбирања од овој договор, двата правни субјекта ќе настојуваат да ги решат двострано спогодбено.

Член 6

За се што не е регулирано со овој Договор, важат позитивните правни прописи на Република Македонија.

Член 7

Овој Договор стапува во сила со денот на негово потпишување.

Член 8

Овој договор е направен во 3 (три) примероци, по 1 (еден) за договорните страни и еден за ГЕФ ПМГ Македонија.

Претседател : _____ м.п. _____ Одгледувач на _____:

Потпис _____ Потпис _____

Датум _____ Датум _____